

Друштво за услуги и трговија
БИЛИ 123 увоз-извоз ДООЕЛ
Бр. 001/26
30.01 2026 год.
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
REPUBLIKA E MAQEDONISE SE VERIUT
МИНИСТЕРСТВО ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА,
ДЕМОГРАФИЈА И МЛАДИ - СКОПЈЕ
MINISTRIA E POLITIKES SOCIALE E
DEMOGRAFISE DHE ETËRINJVE - SHKUP
Бр./Nr. 02-1217/1
29-01-2026 20 год. / viti

ДОГОВОР ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ВОЗИЛА

Склучен на ден _____. 2025 година, помеѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Министерство за социјална политика, демографија и млади со седиште на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје, претставувано од Министер Фатмир Лимани, во понатамошниот текст, „Договорен орган“ од една страна, и
2. Друштво за услуги и трговија БИЛИ 123 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје, со ЕМБС 6754686 со седиште на Боро Менков 3/4-18, Скопје, претставувано од Управител Блерим Салихи во понатамошниот текст: Носител на набавката

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се уредуваат меѓусебните права и обврски помеѓу Договорниот орган и Носителот на набавката, согласно спроведената постапка за јавна набавка на услуги-сервисирање и одржување на возила, како постапка за набавка од мала вредност со користење на електронски средства (ЕСЈН) и објавен оглас број 21533/2025, без спроведување на електронска аукција, во согласност со позитивните законски прописи поврзани со предметот на набавката и тоа Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.87/21 и 14/25), Законот за облигациони односи и важечките подзаконски акти, како и материјалните прописи кои се во сила во моментот на склучување на овој Договор и согласно македонските стандарди кои се во согласност со европските стандарди за квалитет на резервни делови/потрошни материјали наменети за сервисирање и одржување на возилата на Договорниот орган.

Договорните страни го склучуваат овој Договор врз основа на Одлука за јавна набавка со архивски број 02-7754/1 од 25.11.2025 година и Одлука за избор за најповолен понудувач со архивски број 02-7754/6 од 12.12.2025 година, како и врз основа на доставена понуда Носителот на набавката со која во целост се прифатени условите, барањата и напомените предвидени во тендерската документација.

Предмет на овој договор е набавка на услуги- сервисирање и одржување на возила за потребите на Министерство за социјална политика, демографија и млади.

ЈАЗИК НА ДОГОВОРОТ

Член 2

Јазик на Договорот и на другите документи кои претставуваат составен дел на Договорот е македонскиот јазик.

Целата комуникација во писмена форма помеѓу договорните страни е на македонски јазик.

ВРЕДНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 3

Вкупната вредност на овој договор за набавка на услуги- Сервисирање и одржување на возила изнесува до исцрпување на вредноста од 500.000,00 денари без вклучен данок на додадена вредност, односно до 590.000,00 денари со пресметан ДДВ.

Називот, минималните технички карактеристики, понудените технички карактеристики како и количина, единечна цена, вкупна цена (без ДДВ), износ на ДДВ и вкупна цена со ДДВ, се дадени во табела во Прилог 1 кој е составен дел на овој Договор.

ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 4

Договорот се склучува на определено време за период до 12 (дванаесет) месеци сметано од денот на потпишување на Договорот од двете договорни страни.

Доколку наведената вредност на договорот во член 3 од овој Договор не се исполни во наведениот рок на времетраење на Договорот, истиот ќе престане да важи.

ОБВРСКИ НА НОСИТЕЛОТ НА НАБАВКАТА

Член 5

Носителот на набавка е должен да ги изврши обврските од овој договор под следните услови, односно:

- Договорниот орган располага со вкупно 10 моторни возила.

Возилата се марка:

- Citroen berlingo, 1.6 hdi (2015 god), 55kw – 1 возило
 - Citroen C3, 1.6 дизел - 3 возила
 - Wolkswagen Passat 3C (2006 god), 110 kw – 1 возило
 - Renault Clio 1.5 D, 48 kw, дизел – 1 возило
 - PEUGEOT 107 (2014 god.), 50 kw – 2 возила
 - Opel zafira, Diesel (2000 god) –1 возило
 - SKODA OKTAVIJA (2008 г.) 1300 ccm, 59 kw бензин – 1 возило
- Носителот на набавката е должен да врши поправка и сервисирање на возилата што претставува вршење на услуги за дијагностицирање, вградување и замена на резервни делови и тоа:
 - дијагностицирање на дефектите на основ на проблеми кои ги забележал договорниот орган и извршениот увид на возилото;
 - давање на предлог пресметка на поправката;
 - извршување на поправката по добивање на писмената порачка согласно предлог пресметката, во определениот рок.
 - Носителот на набавката треба да располага и да вградува оригинални резервни делови и компоненти или делови со еквивалентен квалитет кои ги задоволуваат производните спецификации и стандарди на квалитет на производителот на возилата.
 - Носителот на набавката треба да има сервисен деловен простор кој се наоѓа на подрачјето на град Скопје.
 - Понудените резервни делови/потрошни материјали треба да ги задоволуваат македонските стандарди кои се во согласност со европските стандарди за квалитет за овој вид на производи.
 - Поради староста и амортизираноста на возилата, при дефект и поправка која економски не е оправдана односно поправката со нов резервен дел ја надминува реалната вредност на возилото, постои можност за поправка на истото со репарирани (половен) резервен дел, кој претходно заедно со работниот налог за поправка ќе бидат писмено одобрени од одговорното лице за следење на реализација на договорот од страна на договорниот орган.

- Заменетите делови се враќаат на договорниот орган заедно со работниот налог за извршената услуга.
- Носителот на набавката е должен услугата, предмет на набавка, да ја извршува сукцесивно согласно дадената техничка спецификација, во период од 1 (една) година од денот на склучување на договорот за јавна набавка или до исцрпување на неговата вредност, според потребите на Договорниот орган, а врз основа на претходно доставено барање на емаил-адресата на Носителот на набавката дадена во образецот на понуда.
- За сите услуги од предметот на набавка: максимален рок за сервисирање и тековно одржување е 24 часа по приемот на возилото, а доколку се работи за посложени зафати (интервенции) каде треба да се набават резервни делови максимален рок на извршување е 7 дена.

Договорниот орган на електронската пошта на носителот на набавката доставува известување дека возилото доаѓа на сервис.

По извршена дијагностика, Носителот на набавката доставува понуда што треба да се сервисира и по добиена согласност од страна на Договорниот орган се пристапува кон сервисирањето.

Во случај кога е потребна дијагностика таа се врши веднаш или најдоцна во рок до 24 часа. Роковите започнуваат да течат од денот кога носителот на набавката добил дозвола од договорниот орган да се пристапи кон сервисирање на возилото.

- Носителот на набавката дава гаранција за заменетите резервни делови и сервисирањето за период од 12 месеци за нови делови и 6 месеци за половни резервни делови.
- Единечните цени дадени во табелата која е составен дел од овој договор, како и вкупната вредност на Договорот се фиксни и непроменливи по било кој основ.
- Договорните страни се согласни дека евентуалните промени на цените на пазарот нема да влијаат на вредноста на Договорот.
- Договорниот орган не се обврзува да ги искористи сите услуги и стоки од техничката спецификација за предметот на набавка, како и да не ја исцрпи во целост утврдената вредност на договорот за јавна набавка.

- Цените за резервни делови треба да бидат дадени со вклучена работна рака за нивна замена. Доколку треба да биде заменет дел од возилото кој не е предвиден во техничката спецификација истиот ќе биде наплатен со дополнителни 5% маржа од набавната цена која се докажува со фактура за извршена набавка (копија фактура верно на оригиналот со потпис и печат).
- Доколку треба да биде пружена услуга која не е предвидена во техничката спецификација таа може да биде платена само по официјален ценовник кој важи во автосалонот – носител на набавката за останати клиенти, за што се обезбедува доказ.
- Доколку се утврди дека услугите не се реализирани во роковите определени во тендерската документација по достава на возилото и доставено одобрување за негово сервисирање или поправка, договорниот орган може да бара услугите да бидат реализирани во дополнителен рок од 3 работни дена.
- Доколку и по истекот на овој рок услугите не се спроведат, договорниот орган може да бара или раскинување на договорот или да обезбеди сервис на возилото кај друго правно лице.
- Разликата во цената е должен да ја надомести носителот на набавката.
- За извршениот сервис се води книшка за секое возило во која се евидентира денот на извршениот сервис и услугата која е направена, односно се води уредна документација во која се наведуваат сите превземени дејствија. Овластено лице од договорниот орган го превзема возилото во исправна состојба ставено во функционален режим на работа, со извршена контрола на лице место за реализираните услуги, односно со утврден квантитет и квалитет на извршените услуги.
- Носителот на набавката е должен во рок од 10 дена од денот на склучување на Договорот да отвори сервисни книшки за секое возило. Носителот на набавката е должен сервисните книшки постојано да ги ажурира при преземањето на дејствија/активности за сервисирање на секое моторно возило, при што секое евидентирање на преземени дејствија за сервисирање на возилото да го потврди со печат и потпис, односно да внесе податоци за заменетиот дел и датумот на негова замена.
- Носителот на набавката е должен услугите што се предмет на Договорот да ги врши совесно и квалитетно, според описот и природата на услугите, постапувајќи според упатствата на производителот, лицата овластени за надзор над извршувањето на услугите и да ги спроведува непосредните барања на договорниот орган во согласност со нормативите и стандардите за овој вид услуга.

- Заменетите делови Носителот на набавката е должен да му ги врати на договорниот орган при подигање на возилото.

Дефекти на возило на пат

- Носителот на набавката е должен да обезбеди шлеп служба за возилата коишто останале во дефект на пат и тоа од местото каде што возилото останало во дефект, па до местото каде е лоциран сервисот.

За вршење услуги за шлеп служба, трошоците ќе се фактурираат не повеќе од 1.500,00 денари со вклучен ДДВ за подрачјето на Град Скопје, односно доколку возилото останало во дефект надвор од територијата на Град Скопје, трошоците ќе се фактурираат по 55,00 денари од изминат километар, но не повеќе од 6.000,00 денари со вклучен ДДВ независно од оддалеченоста на возилото коешто останало во дефект на пат.

Гарантен рок и услови во гарантен рок

- Носителот на набавката гарантира за квалитетот на извршувањето на услугите и за квалитетот на вградените резервни делови, со доставување на гарантни листови за новозаменетите делови со гарантен рок којшто не може да биде пократок од 12 (дванаесет) месеци за нови делови и 6 месеци за половни резервни делови.
- Носителот на набавката го гарантира квалитетот во рамки на утврдените стандарди на производителот на резервните делови и извршените услуги кои се предмет на набавката.
- Носителот на набавката гарантира дека резервните делови за време на утврдениот гарантен рок, при правилна (пропишана од страна на производителот) употреба, ќе ги задржат понудените својства и квалитет.
- Носителот на набавката се обврзува дека во гарантниот период без надоместок ќе ги отстрани сите грешки и технички недостатоци на стоките и услугите кои се предмет на набавката, а кои настанале при нивното нормално користење. За отстранување на евентуални грешки, технички недостатоци, и замена на резервни делови носителот на набавка се обврзува да употребува нови и оригинални делови.

	Марка на возило		Гориво	Година	Бр. на шасија	Сериски број
1	VOLKSWAGEN	PASSAT	BENZIN	2006	WVWZZZ3CZ6P163262	SK3008AM

2	CITROEN	C3	DIZEL	2015	VF7SC9HKCFW647523	SK4385AK
3	CITROEN	C3	DIZEL	2015	VF7SC9HKCFW631670	SK4384AK
4	CITROEN	C3	DIZEL	2015	VF7SC9HKCFW649697	SK2275AL
5	CITROEN	BERLINGO	DIZEL	2015	VF77J9HNOEJ804951	SK5216AJ
6	PEUGEOT	107	BENZIN	2014	VF3PNCFB4DR108969	SK5499AG
7	PEUGEOT	107	BENZIN	2014	VF3PNCFB4DR108754	SK1017AL
8	RENAULT	CLIO	DIZEL	2004	VF1BB07CF31611621	SK6542AI
9	OPEL	ZAFIRA	DIZEL	2000	W0L0TGF75Y2231963	SK3483AM
10	SKODA	OKTAVIJA	BENZIN	2008	TMBCX21Z482232506	SK2156BE

ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИОТ ОРГАН

Член 6

Квалитативниот и квантитативниот прием на извршената услуга го врши овластено лице од договорниот орган, врз основа на писмената нарачка и работниот налог уредно потпишани и заверени од страна на овластеното лице на договорниот орган и овластеното лице на носителот на набавката. Во текот на примопредавањето се утврдува квалитетот и квантитетот на извршените услуги.

Договорниот орган е овластен да именува лица кои ќе вршат пријава на дефекти и лица кои ќе вршат надзор над извршувањето на договорените услуги од страна на носителот на набавката.

Лице задолжено за реализација на договорот кај Договорниот орган е Тансел Османи или друго лице овластено од министерот.

НАЧИН И УСЛОВИ НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Договорниот орган плаќањето ќе го врши вирмански по достава на фактура во рок до 30 дена од денот на прием на фактурата во архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје.

Со фактурата се издава и работен налог и доколку е заменет резервен дел се враќа резервниот дел.

Фактурата се изготвува согласно цените содржани во табелата која е составен прилог на овој Договор, за услуги извршени согласно условите од тендерската документација дадени во техничките спецификации,

Рокот на плаќање започнува од денот на доставување на комплетна фактура во Архивата на Министерството за социјална политика, демографија и млади на ул. Даме Груев, бр.14 Скопје.

Со фактурата се доставува и поткрепувачка документација за извршен квалитативен и квантитативен прием на фактурираните услуги потпишан од овластените лица на двете договорни страни.

Договорниот орган го задржува правото да ја врати фактурата доколку не е комплетна и да поднесе рекламација на пресметката на фактурата во рок од 10 дена, сметано од денот на приемот на фактурата.

Фактурата ги содржи особено следниве елементи:

- повикување на број на договорот
- датум на изготвување на фактурата
- опис на услугата по позиции како што се опишани во техничката спецификација и табелата составен прилог на овој договор
- единечни договорени цени за секоја од позициите без вкалкулиран ДДВ
- вкупни цени по позиции без вкалкулиран ДДВ
- вкупна цена на фактурата
- пресметка на данокот за додадена вредност
- вкупна цена за исплата по фактурата (доколку имало евентуално намалување)
- валута на плаќање
- рок на плаќање и
- сметка и банка на давателот на фактурата.

ГАРАНЦИЈА ЗА НАВРЕМЕНО И КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Носителот на набавка е должен да обезбеди гаранција за квалитетно и навремено извршување на договорот во вид на банкарска гаранција во вредност од 5% од вредноста на договорот за јавна набавка со вклучен ДДВ.

Носителот на набавка е должен да достави неотповиклива, безусловна и наплатива на прв повик банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот.

Гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот Носителот на набавката ја доставува најдоцна во рок до 7 (седум) дена од потпишувањето на договорот.

Потпишаниот договор без доставена банкарска гаранција ќе се смета за неважечки и нема да предизвика правно дејство.

Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што писмено ќе го извести носителот на набавката.

Оваа гаранција се враќа на носителот на набавката, во рок од 14 дена од денот на целосно реализирање на договорот.

Во случај кога е продолжен рокот за реализација на договорот или е зголемена неговата вредност, носителот на набавката соодветно треба да ја продолжи важноста и вредноста на гаранцијата за квалитетно и навремено извршување на договорот.

ДОГОВОРНА КАЗНА ЗА ЗАДОЦНУВАЊЕ, ОДНОСНО НЕИСПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 9

Договорните страни се договорија дека Носителот на набавката ќе му плати на Договорниот орган определен паричен износ (договорна казна) ако не ја исполни својата обврска согласно овој договор, а особено ако договорот е раскинат поради вина на Носителот на набавката.

Договорната казна изнесува 0,1% (1 промил) од вкупната договорена цена, со тоа што износот на така определената договорна казна не може да премине 5% од вкупната цена на стоката, предмет на набавка.

ВИША СИЛА

Член 10

Ниту една од договорните страни нема да биде одговорна за неисполнување на овој Договор до кое би дошло заради "Виша сила", "Виша сила" значи исклучителен настан или околност:

- а. кој е надвор од контрола на страните;
- б. против кој ниедна од страните не можела разумно да преземе мерки пред стапување на Договорот;

в. кој, откако настанал, страната не можела разумно да го одбегне или да го совлада и

г. кој не може во голема мера да се припише на друга страна;

Вишата сила може да вклучува, но не е ограничена на исклучителните настани или околности опишани во точките од I до V, се додека се исполнети горенаведените услови од (а) до (г):

- I. војна, непријателства, инвазија, акт на непријателства;
- II. бунт, тероризам, револуција, востание, воена сила или граѓанска војна;
- III. немир, раздвиженост, неред, штрајк или блокада од лица кои не се персонал на изведувачот или подизведувачите;
- IV. воена муниција, експлозивни материјали, радијација или радиоактивност од страна на изведувачот;
- V. природни настани (пожар, поплава, земјотрес, пандемија, лоши временски услови, невообичаено за годишното време и за местото на кое се изведуваат работите, утврдени во градежен дневник и сл.);

Ако една од договорните страни е спречена заради Виша сила, таа е во рок од 24 часа писмено да ја извести другата страна, со наведување на причините за Вишата сила и по можност обезбедување на соодветен доказ.

По отстранување на Вишата сила, Договорот може да се реализира по потреба со заеднички прифатено дополнување или да се раскине спогодбено.

Доколку изведбата на сите работи во голема мера е спречена во непрекинат период од 30 (триесет) дена поради “Виша сила” за која е дадено известување, тогаш која било од страните може да даде известување за раскинување на Договорот.

ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН

Член 11

За се што не е регулирано со овој Договор ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи и позитивните законски прописи во Република Северна Македонија.

УСЛОВИ ЗА ПРЕКИНУВАЊЕ ИЛИ РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 12

Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна, може да бара исполнувањето на обврските или да го раскине договорот, а во секој случај има право на надомест на штетата.

Член 13

Договорот не може да се раскине поради неисполнување на незначителен дел од обврската.

Член 14

Со раскинувањето на договорот двете договорни страни се ослободени од своите обврски, освен од обврската за надомест на евентуалната штета.

Ако една страна го извршила договорот целосно или делумно има право да и се врати она што го дала.

Ако двете страни имаат право да бараат враќање на даденото, заемните враќања се вршат според правилата за извршувањето на двостраните договори.

Секоја страна и должи на другата надомест за користа што во меѓувреме ја имала од она што е должна да го врати, односно да го надомести.

Страната што враќа пари е должна да плати затезна камата од денот кога ја примила исплатата.

РЕШАВАЊЕ НА СПОРОВИ

Член 15

Сите евентуални спорови и недоразбирања кои би произлегле од овој Договор, договорните страни ќе ги решаваат во духот на добрите деловни обичаи со меѓусебно договарање, во спротивно надлежен за решавање на сите евентуални спорови е Граѓански Суд Скопје.

ЗАВРШНИ И ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 16

Договорот за јавна набавка во текот на неговата важност може да се дополни и/или измени само врз основа на член 119 од Законот за јавни набавки.

Договорната страна која бара измена и/или дополнување е должна своето барање до другата страна да го достави во писмена форма.



Одредбите од овој договор можат да се изменат и/или дополнат со склучување на Договорот за изменување и дополнување на основниот Договор.

Дополнувањата и измените на овој договор се важечки ако се направени во писмена форма и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 17

Ниту една договорна страна нема право своите обврски да ги пренесе на трета страна, без взаемна писмена согласност.

Член 18

Овој Договор е составен во 4 (четири) примероци, од кои секоја страна задржува по 2 (два) примерока и стапува во сила со денот на неговото склучување.

Договорен орган:
Министерство за социјална
политика, демографија и млади

Носител на набавката:
БИЛИ 123 увоз-извоз ДООЕЛ Скопје

Министер
Fatmir Limani



Управител
Блерим Салихи



Изработил: Теодора Васиќ Петровска, Советник
Согласен: Љубица Панова, Раководител на сектор
Одобрил: Fatmir Sabriu, Државен секретар

